

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Trgovska politika (makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobijate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

Содржина

Вовед	1
1, Протекционизмот и слободната трговија како влијание врз трговската политика	3
2, Мерки на трговската политика	5
3, Карактеристики на трговската политика на РМ	7
Заклучок	13

KORISTENA LITERATURA

Вовед

Динамиката на либерализација во надворешно-трговската размена на Македонија во изминатите 10 години не беше соодветно следена со подготвеноста на стопанските субјекти да се соочат со далеку поконкурентните производи од земјите со кои има потпишано договори за слободна трговија или пак од земјите со кои се среќаваат на ист пазар. Ваквата диспропорција придонесе за губење не само на поранешните југословенски пазари туку кај одредени производи губење и на домашниот пазар. Ова се оценките на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за состојбите од либерализацијата на надворешно-трговската размена при што се истакнува дека македонското стопанство соочено со далеку повисок степен на конкурентност и без поволни инвестиции за развој и соодветна економска политика и системска поддршка изминатите години само опстојува. Претседателот на Стопанската комора, Бранко Азески заклучи дека либерализацијата на надворешно-трговската размена кај домашното стопанство не ги даде очекуваните резултати поради што и на Владата и на сите стопански субјекти им е неопходна помош и поддршка за надминување на ваквите состојби со преземање конкретни чекори. Вкупната надворешно-трговска размена во 2005 достигна 5,2 милијарди денари со пораст од 90% во однос на 1996 година кога почна процесот на либерализација. На страната на извозот има пораст од 78%, додека увозот со пораст од 99% е подинамичен за 21 индексен поен, покажуваат податоците на Стопанската комора.

Според нив, билансниот дефицит од година во година се продлабочуваше така што од 480 милиони американски долари во 1996 година, минатата година достигна 1,2 милијарди долари што значи пораст од 147,5%. Ваквиот негативен тренд продолжи и по 2005 година. Порастот на производите за репродукција од 55,6% во 1996 година на 65% во 2005 година во структурата на увозот според економската намена, укажува на се повисоката сировинска зависност на македонското стопанство. Управниот одбор на Стопанската комора причините за неповолните резултати во надворешно-трговската размена и производството ги лоцира покрај во неконкурентноста на стопанските субјекти и на економијата, и во отсуството на позабрзани структурни реформи и заеднички пристап во формулирањето на економската политика.

Токму поради горенаведените причини во оваа семинарска работа јас одлучив да говорам за трговската политика на РМ.

1, Протекционизмот и слободната трговија како влијание врз трговската политика

Kako rezultat na dvete sprotivstaveni teorii za perfektna konkurencija na pazarot i za protekcionizmot, vo praktikata se formira sredno re{enie koe se narekuva koncept na optimalan liberalizacija na me{unarodnata trgovska razmena. Zemjite so ovoj koncept treba da nastpujuvat da ja pro[ruvaat svojata me{unarodna razmena postojano. Imeno nitu edna zemja ne treba da prepu{ti nejzinata acionalna ekonomija da dejstvuva vrz osnova na stihijnoto dejstvuvawe na pazarot, odnosно treba da primenuva i merki na za{tita na stopanskите granki i vidovite proizvodstvo.

...

-----**OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.**-----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com